



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 2 јули 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 4 динари — Аконтацијата на претплатата за 1982 год. изнесува 1.000 динари. — Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

481.

Врз основа на член 66 став 3, во врска со член 16 став 2 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА БАНКИТЕ КРЕДИТИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ЗАЛИХИ НА ПЧЕНИЦА ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за одобрување на банките кредити од примарната емисија за кредитирање на сезонските залихи на пченица од домашно производство од родот на 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/82), по точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Народната банка веднаш ќе го запре користењето на кредитите на банките од точка 1 на оваа одлука кога органите на пазарната инспекција ќе утврдат и поднесат пријава дека корисникот на кредитот вршел откуп на пченица по повисоки цени од пропишаните.

Истовремено, банките ќе му го забранат натамошното користење на кредитите на крајниот корисник против кого е поднесена пријава од страна на органот на пазарната инспекција и ќе пристапат кон наплата по веќе дадените кредити за намените од точка 1 на оваа одлука независно од пропишаните, односно договорените рокови.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 265

2 јули 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Борислав Сребриќ, с. р.

482.

Врз основа на чл. 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА

1. Заради спроведување на Договорот за мерките за организиран откуп на пазарните вишоци на пченица од родот на 1982 година, организациите на здружен труд што произведуваат пченица од родот на 1982 година сами или во кооперација со индивидуалните производители, како и индивидуалните производители ги формираат цените за пченица од родот на 1982 година така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	12
2) пченица од II класа	11
3) пченица од III класа	10

2. Во поглед на квалитетот и на другите услови што треба да ги исполнува пченицата од родот на 1982 година важат одредбите на Одлуката за утврдување на производителските продажни цени за пченица од родот на 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82).

3. При формирањето на цените за пченица од родот на 1982 година организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на пченица можат за покривање на трошоците на прометот на големо да ги засметаат износите пресметани според стапките утврдени со Одлуката за формирање на продажните цени на мало, односно на големо на производите од надлежност на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/82).

4. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд ако купи пченица од родот на 1982 година по цени повисоки од цените утврдени со оваа одлука, зголемени за износот на премијата утврдена со републички односно со покраински прописи, во согласност со одредбите на Договорот за мерките за организиран откуп на пазарните вишоци на пченицата од родот на 1982 година.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 10.000 до 20.000 динари.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и

движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 278
2 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борислав Сребриќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на 40-годишнината од формирањето на 2. пролетерска Народноослободителна ударна бригада, а за особени заслуги на зацврстувањето и јакнењето на општонародната одбрана и за висок степен на моралнополитичката состојба и борбената готовност

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

2. пролетерски пешадијски пук.

Бр. 13
22 февруари 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Габон

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

El Hadj Iimar Bong, претседател на Република Габон.

Бр. 18
18 март 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

Од САП Војводина

— по повод на седумдесетгодишнината на животот, а за долготрајна револуционерна работа и особени заслуги во подигањето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес на развојот на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Перичин Тока Марко.

Бр. 19
18 март 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Марјановиќ Душана Илија;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дивјак Миле Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Винаи Михајла Јосип;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лисичиќ Вождара Радован;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

СОУР „УНИОН“ — Тузла — РО „Зенит“ Индустија обуће — Бијељина;

— по повод на дваесет и петгодишнината од формирање на одредот и триесетгодишнината на извидувачите на Босна и Херцеговина, а за заслуги и успеси постигнати во извидувачката активност и негување на традициите на Народноослободителната борба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Одред извиђача „Мијо Керошевић-Ѓуја“ — Бачковићи;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Билановић Лазара Данило, Џерић Хамдије Есад, Додић Илије Петар, Горски Давида Феликс, Јошило Даница Живко, Остојић Марка Мирко, Радић Стјепана Васо, Трампич Сулејмана Дедо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бабић Мирка Бранко, Еминефендић Муниба Хазим, Јаковљевић Драге Данило, Јеркић — Миодраг Пере Вука, Латифић — Капитарић Мирка Дубравка, Танкосић Ђуре Драган, Вејзагић Сулејмана Алија;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тиквина-Кристан Сулејмана Кевсера;

— за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу нашата земја и други држави, како и за придонес на зацврстувањето на пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Делиќ Хашана Хамдија, Редић Хусе Исмет, Родић Николе Смиљка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Крвавица Ивана Мирослав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дугоњиќ-Радовановиќ Момчила Татјана;

— за особени заслуги и значаен придонес во развивањето на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џалто Павла Тугомир, Костаншек Драге Даворин, Ристић Михаила Миленко, Шерифовић Исмета др Сафет;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Петринић Ивана Мирко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Додик Илије Петар, Јеркић — Миодраг Вука;

Од СР Црна Гора

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Махмут Лекић“ — Тузи;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Раичевић Крсте Раде;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мићуновић Јоша Мирко, Ристић-Радловић Ве-
лише Мируна, Томановић Мирка Војислав, Вицо-
-Маговчевић Андрије Стана;

Од СР Хрватска

— по повод на дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Загребачки електрични трамвај (ЗЕТ) — Загреб;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво Брод на Купи;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Неда“ творница трикотаже — Сењ;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на туристичкото стопанство

РОУТ „Анита“ — Врсар;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јадранска Тискара — Сењ;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот во својата средина

Културно-уметничко друштво „Илија Дорчић“ — Нови Винодолски;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во музеолошката дејност и придонес кон ширење на културата

Сењско музејско друштво — Сењ;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Барбир Јосипа Анте, Габелић Андрије Анте;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Башић Стјепана Руди, Блажина Антона Славко, Бобан Стипе Грго, Ќерба — Дорчић Милана Марија, Ерцег Сима Војислав, Гиљевић Јуре Иван, Малинарић Марко, Марган Милана др Иван, Шворинић Мате Албин, Тонковић Јакова Винко, Вулелија Ивана Славко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белић Вицка Винко, Кнежевић Николе Здравко — посмртно, Михаљчић Васе Ђуро, Павлишко Марка Иван;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антонић Мате Мате, Бедек Јосипа Павло, Боровец Ивана Иван, Џар Кузме Јосип, Дуић Јандре Иван, Грабровец Мартина Ђирил, Грубјешкић Јанко Петар, Хрватин Јосипа Даница, Иванчић Марина Франко, Ивелић Јакова Иван, Јеркин-Југов Ивана Антица, Клић Јакова Даница, Коцеић Петра Петар, Кличковић Стевана Петар, Лежајић Илије Миливој, Лисац Паје Иван, Лукин-Роков Шиме Марија, Матаија Грге Бранко, Милић Шанта Вјекослав, Милиновић Стјепана Мартин, Муниврана Јуре Јозо, Нисетео Кузимира Оскар, Пекић-Делић Дује Дрина, Пиља Ахима Петар, Рајшић Богдана Јован, Равкин Мате Владимир, Русковски Казимира др Иво, Шкоти Стјепана Бранко, Шкрињар Андрије Стјепан, Видуриновић Јоза Дујо, Врдољак Дује Анте, Вукадиновић Боже др Срето, Залогај Мата Иван, Живић Шиме Лудвик;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бунета Ивана Милан, Хус Андрије Фрањо, Огњеновић Младена Видак;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Берџа-Дорчић Милана Марија, Јеркин-Југов Ивана Антица;

Од СР Македонија

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги врз унапредување на односите помеѓу државата и црквата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Сојуз на здруженото православно свештенство на СР Македонија — Скопје;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги врз унапредување на архивската служба, како и за значаен придонес во проучување на историјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Историски архив — Штип;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ЗИК „Скопско Поле“ ООЗТ Живинарска фарма „Белимбегово“ — Скопје;

— по повод на шеесетгодишнината од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Дуганова Тане Васка;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боздов Иван Стерјо, Дамевски Симон Ђоре, Гривчев Јосиф др Васил, Колономос Исак Жамила, Крстевска Цане Ратка, Менков Ило Перо, Минанева Мане Мара, Нечевски Петре Вангел, Поповски Мојсо Светозар, Топаловски Манојло Илија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гиновски Велимир, Ташковски Петар Панде;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Николова Анто др Вера;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Митевски Илија Никола;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђоревски Зарко Здравко, Ивановски Лазо Орде, Јусуфи Рамиз Алириза, Милошевски Петар Михајло, Неделковски Димитрија Благоја, Палифров Васил Иван, Толевски Стево Панде;

Од СР Словенија

— за долгогодишна работа и особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

„Метална“ Фабрика машина, конструкција и монтаже — Марибор;

— по повод на седумдесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ватрогасно друштво — Стожице;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Инвестициони бирои (ИБТ) — Трбовље;

— по повод на педесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата врз заштита, рехабилитација и образование на лица со оштетен слух

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Савез глувих Словеније — Љубљана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Хартнер Мартина Драго;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Брегар Рудолфа Руди, Кспиц Франца Виноко, Крањц Јоже Стане, Марот Јоже Јоже, Петар Изана Здравко, Ренко-Рупе Антона Франца, Урбанија Ивана Јакоб, Врег Франца др Франце;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чеброн Игнаца Сречко, Гричар Јоже Франц, Гром Адолфа проф. др Душан, Клешиник Ивана Казимир, Овен Антона Франц, Пирц Франца Терезија, Роде Франца Венчеслав, Сној Ивана Иван, Светск Франца Иван, Штајдохер Ивана Франц, Штранцар Алојза др Алојз, Текавец Јурија Јоже, Тртник Алојзија Алојзи, Турк Антона Антон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОДРЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Урбанија Антона Антон;

Од СР Србија

— по повод на сто и десетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на слободарски идеи и патриотизам, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

ООУР за основно образование и воспитување „Диса Атић“ — Коцелева;

— по повод на триесет и петгодишнината на Сојузот на слепите на Србија и Југославија, а за особени заслуги и успеси постигнати во популаризирањето на книгата меѓу слепи читатели и за значаен придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Библиотека Савеза слепих Србије „Др Миљан Будимир“ — Београд;

— по повод на четириесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот и аматерското творештво меѓу работниците

Културно-уметничко друштво „Полет“ — Београд;

— за особени заслуги во информирање и поттикнување на општествена активност на граѓаните, со што е направен значаен придонес во социјалистичкиот развој на земјата

Новинско-издавачка и радио-информативна организација „Победа“ — Крушевац;

— по повод на дваесет и петгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во информирањето на граѓаните и за значаен придонес во заштитата на инвалиди на трудот и хуманизација на трудот

„Прспород“ Лист Савеза инвалида рада Србије — Београд;

— по повод на дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во здравствената заштита на железнички работници и за значаен придонес врз унапредувањето на здравствената служба

Завод за здравствену заштиту радника у Железничком саобраћају ООУР „Београд“ — Београд;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивање на културно-уметничкиот живот во својата средина и за придонес во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и на родности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Централно културно-уметничко друштво железничара „Станко Пауновић“ — Ниш;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустрија намештаја „20. октобар“ — Београд;

— за особени заслуги и успеси постигнати во стручно образование на кадри за потреба на стопанството, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Образовни центар „Краљевачки октобар“ — ООУР „14. октобар“ — Краљево;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „Инех-напредак“ — Нова Варош;

— за долгогодишна работа и особени заслуги врз унапредување на земјоделското производство и домашната работа, со што е направен значаен придонес во социјалистичката преобразба на селото

Земљорадничка задруга „Прота Милан Смиљанић“ — Сирогојно;

— за долгогодишна работа и особени заслуги врз унапредување на земјоделското производство и за значаен придонес во социјалистичката преобразба на селото

Земљорадничка задруга „Рибарска река“ — Велики Шилеговац;

— по повод на десетогодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во одгледување на благородни раси и развивање на коњичкиот спорт

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ — Чачак;

— по повод на триесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги врз унапредување на земјоделското производство и за придонес во социјалистичката преобразба на селата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ РО „Подгорка“ — Осечина ОО Кооператива „Пецка“ — Пецка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Микиќ Јанка Сава, Милатовиќ-Петронијевиќ Војислава Војислава, Паљин Ђорђија Петар, Пармаковиќ Јована Драгослав, Секулиќ Ђорђа Александар, Весниќ Радослав — посмртно;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СА ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Првак Младена Мирко, Димитријевиќ Вељка др Момчило, Дубајиќ Петра Милан, Фелба Александар Драгомир, Краљевиќ Сава Ђоко Мочник Јанка Владислав, Поповиќ Томе Владислав, Рагуж Мишка Видоје, Васиќ Велимира Тома, Живојиновиќ Драгољуба Велимир-Бата;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анѓелковиќ Војислава Сава, Беквалац Стеве Милан, Ђериќ Стеван Цветко, Ђорђевиќ Тодора Александар, Јакимовиќ Маријана Чедомир, Кнежевиќ Луке Тодор, Миљковиќ Наталије Драгомир, Поповиќ Борислава др Славољуб, Радичанин Марка Драган, Рајиќ Радивоја Борка, Станојевиќ Јане Мирко, Стијаковиќ Јована Светозар, Штобан Миле Стево, Тасиќ Александра др Миодраг, Томиќ Јордана др Душан, Томиќ Милана Миливој, Варнички Живка Милоје, Вујаниќ Раде Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Беатовиќ Павла Ђорђе, Цветковиќ Арса Љубомир, Дедиќ Радоња Никола, Ђуриќ Арсеније Сава, Јеротиќ Момчило, Митрашиновиќ Николе Предраг, Накиќ Косте Михајло, Новаковиќ Бошка Мирко, Петровиќ Велимиров Алекса, Тулимировиќ Алекса Драгомир, Животиќ Марисав Велимир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Настиќ Васе Младен, Здравковиќ Властимира Димитрије;

Од САП Косово

— за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата како и за допринос во изградбата на социјалистичкото самоуправни општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Љутица Илије Благо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Враники Далипа Рамадан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Фејзулахи Салиха Халил;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гојковиќ Петра Зорка, Јакшиќ Димитра Светислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Плана Шабана Рифат;

Од САП Војводина

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на активност на членството врз толкување и реализирање на концепцијата на општонародната одбрана, во ширење на воено-стручните знаења и подигање на борбената готовност, како и во јакнење на морално-политичкото единство на земјата и патриотизам на нашите граѓани

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савез резервних војних старешина Војводине — Нови Сад;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бекић Васе Стеван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чолаков Станимира Миле;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОДРЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јовешковић Ђоке Живан, Кеџман Пантелије Илије, Ковачевић Јована Светислав, Радуловић Јована Никола, Стефановић Тихомира Драгослав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Растовић Славка Славко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мирков Стојана Живан.

Бр. 20
25 март 1982 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги стечени во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес кон заедничката победа над фашистичкиот непријател

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Giuseppe Maras.

Бр. 24
2 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучва да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Гана

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Joseph Amo Asmah, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Гана во СФР Југославија.

Бр. 25
8 април 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

481. Одлука за дополнително на Одлуката за одобрување на банките кредити од примарната емисија за кредитирање на сезонските залихи на пченица од домашно производство од родот на 1982 година —	1025
482. Одлука за највисоките цени за пченица од родот на 1982 година — — — — —	1025
Одликувања — — — — —	1026

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будевар војводе Мишиќа бр. 17.